

Службен весник

на Република Македонија

Број 36

25 февруари 2016, четврток

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
934. Правилник за карактеристиките на софтверот за автоматска обработка на податоците.....	2	937. Правилник за содржината на податоците кои нотарите, банките, осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот и правните и физички лица чија дејност е купопродажба на возила ги доставуваат до Управата за финансиско разузнавање.....	6
935. Правилник за содржината на извештаите за сомневањата кои се доставуваат до Управата за финансиско разузнавање.....	3	938. Правилник за измени и дополнување на Правилникот за распределба на авторските надоместоци.....	8
936. Правилник за содржината на извештајот за готовинска трансакција и поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе	5	Огласен дел.....	1-104

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**934.**

Врз основа на член 34 став (3) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/14, 192 /15 и 27/16), министерот за финансии, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СОФТВЕРОТ ЗА
АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат карактеристики-те на софтверот за автоматска обработка на податоците.

Член 2

Информатичкиот систем за автоматска обработка на податоците како независен од централниот систем за банкарско работење на банката, се состои од:

- база на податоци за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: база на податоци) и
- софтверско решение за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: софтверско решение).

Член 3

(1) Базата на податоци треба да овозможува автоматско преземање од централната база на податоци на банката, и тоа на:

- сите готовински трансакции во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе, од централната база на податоци кои се доставуваат до Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата),

- сите поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе, од централната база на податоци кои се доставуваат до Управата и

- сите трансакции кај кои, како основ на трансакцијата се јавува позајмица.

(2) Базата на податоци треба да овозможува рачно внесување на податоци, и тоа на:

- извештаите за сомневање утврдени од страна на Одделот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во банката и кои се доставуваат до Управата,

- исплатените кредити во вредност од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе,

- листата на физички и правни лица за кои Управата побарала дополнителни информации, како и нивните одговори доставени до Управата,

- листата на физички и правни лица кои се доставуваат од страна на Управата до банката и

- листата на ризични групи на клиенти, кои што се оценети од страна на Одделот за спречување на перење пари и финансирање тероризам во банката.

Член 4

Базата на податоци треба да ги исполнува следните карактеристики:

- да ги чува внесените податоци и кореспонденцијата со Управата најмалку пет години од моментот на внесување на податокот;
- да има посебна мрежа од постоечката база на податоци на банката;
- да биде лоцирана на посебен сервер и
- да поседува заштитена копија на податоците од базата на податоци за работењето во последните пет години, која треба физички да се чува на посебен хардверски дел и да се ажурира најмалку еднаш на секои 24 часа.

Член 5

Серверот на базата на податоци кој е лоциран во обезбедена просторија (под 24 часовен видео надзор), треба да има технички карактеристики кои овозможуваат обработка и доставување на податоците во време потребно за запазување на роковите за доставување на податоци утврдени со Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Член 6

Софтверското решение треба да има карактеристики со кои треба:

- да може да генерира извештаи во XML формат,
- да овозможи менаџирање со базата на податоци, анализа и обработка на податоците и генерирање на извештаи за потребите на Управата,
- да биде изработено на посебен сервер одвоен од серверот за централната база на податоци,
- да има можност за надградба,
- да има соодветна заштитена копија која физички треба да се чува на локација одделена од оригиналната на посебен хардверски дел,
- да биде функционално односно да овозможува пребарување низ базата на податоци по сите полиња и генерирање на извештаи по основ на пребарување,
- да има модул за мониторинг, структурирање и управување со податоците на клиентите кои се предмет на анализа,
- да овозможи дефинирање на правила за категоризација на објектите (лица, сметки и др.),

- да овозможи бодување на објектите врз основа на дефинираните правила и
- да има техники за напредна анализа (предикативна, стратешка и сл.) на податоците во базата на податоци.

Член 7

Информатичкиот систем од член 2 на овој правилник наменет за потребите на Одделот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во банката треба да има своја копија на секундарна локација.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за карактеристиките на софтверот за автоматска обработка на податоци („Службен весник на Република Македонија” бр. 12/11).

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.02-2752/1

17 февруари 2016 година
СкопјеМинистер за финансии,
Зоран Ставрески, с.р.

935.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/14, 192 /15 и 27/16), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА СОМНЕ-
ВАЊАТА КОИ СЕ ДОСТАВУВААТ ДО УПРАВАТА
ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на извештаите за сомневањата од член 30 став (2) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Член 2

(1) Извештаите за сомневањата од член 1 на овој правилник содржат:

1. Податоци кои се однесуваат на субјектот кој го поднесува извештајот:

- 1.1 Назив на субјектот,
- 1.2 Единствен даночен број (ЕДБ),

- 1.3 Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС),
- 1.4 Идентификациски број (за нерезиденти број со кој се идентификува правното лице во регистарот на правни лица во матичната држава),
- 1.5 Е-пошта,
- 1.6 Адреса,
- 1.7 Телефонски број,
- 1.8 Име на овластено лице во субјектот,
- 1.9 Презиме на овластено лице во субјектот,
- 1.10 Контакт на овластено лице во субјектот,
- 1.11 Име на лицето кое го доставува извештајот,
- 1.12 Презиме на лицето кое го доставува извештајот и
- 1.13 Контакт на лицето кое го доставува извештајот.

2. Податоци за физичко лице:

- 2.1 Име,
- 2.2 Презиме,
- 2.3 Датум на раѓање,
- 2.4 Пол,
- 2.5 Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ),
- 2.6 Националност,
- 2.7 Резидент (да/не),
- 2.8 Телефонски број,
- 2.9 Мобилен телефон,
- 2.10 Е-пошта,
- 2.11 Живеалиште / Престојувалиште,
- 2.11.1 Адреса,
- 2.11.2 Поштенски код,
- 2.11.3 Град,
- 2.11.4 Држава,
- 2.11.5 Земја,
- 2.12 Број на лична карта,
- 2.13 Назив на органот кој ја има издадено личната карта,
- 2.14 Број на пасош,
- 2.15 Назив на органот кој го има издадено пасошот и
- 2.16 Потврдување дали физичкото лице е сомнително (да/не).

3. Податоци за правно лице:

- 3.1 Назив,
- 3.2 Резидент (да/не),
- 3.3 Единствен даночен број (ЕДБ),
- 3.4 Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС),
- 3.5 Идентификациски број (за нерезиденти број со кој се идентификува правното лице во регистарот на правни лица на матичната држава),
- 3.6 Друг релевантен број (за нерезиденти друг релевантен број со кој може да се идентификува правното лице во матичната држава),

- 3.7 Телефонски број,
- 3.8 Број на факс,
- 3.9 Седиште,
- 3.9.1 Адреса,
- 3.9.2 Поштенски код,
- 3.9.3 Град,
- 3.9.4 Држава,
- 3.9.5 Земја и
- 3.10 Потврдување дали правното лице е сомнително (да/не).

4. Податоци за сметка:

- 4.1 Број на сметка,
- 4.2 Датум на отворање,
- 4.3 Датум на затворање,
- 4.4 Блокирана (да/не),
- 4.5 Датум на блокирање,
- 4.6 Причина за блокирање,
- 4.7 Датум на реактивирање,
- 4.8 Валута на сметката,
- 4.9 Назив на банка во која е отворена сметката,
- 4.10 IBAN број на сметка,
- 4.11 Вид на сметка,
- 4.12 Состојба на сметка,
- 4.13 Сопственик на сметката и
- 4.14 Овластено лице на сметката.

5. Податоци за платежни картички:

- 5.1 Број на платежна картичка,
- 5.2 Тип на картичка и
- 5.3 Сопственик на платежната картичка.

6. Податоци за трансакцијата:

- 6.1 Идентификациски број на трансакцијата,
- 6.2 Шифра на плаќање,
- 6.3 Вид на трансакција,
- 6.4 Опис на трансакција,
- 6.5 Датум на трансакција,
- 6.6 Код на експозитура/филијала,
- 6.7 Лице кое ја врши трансакцијата,
- 6.8 Сметка од која се врши трансакцијата,
- 6.9 Сопственик на сметката од која се врши трансакцијата,
- 6.10 Сметка кон која се врши трансакцијата,
- 6.11 Сопственик на сметката кон која се врши трансакцијата,
- 6.12 Валута на трансакцијата,
- 6.13 Износ на трансакцијата и
- 6.14 Потврдување дали трансакцијата е сомнителна (да/не).

7. Податоци за активност:

- 7.1 Вид на активност,
- 7.2 Опис на активност,
- 7.3 Датум на започнување,
- 7.4 Датум на завршување,
- 7.5 Интерен број под кој се води активността,
- 7.6 Место во кое активността е извршена,
- 7.7 Статус на активност,
- 7.8 Валута на активността,
- 7.9 Износ на активност,

- 7.10 Лице поврзано со активността,
- 7.11 Поврзана сметка или платежна картичка и
- 7.12 Потврдување дали активността е сомнителна (да/не).

8. Податоци за извештајот за перење пари или финансирање на тероризам:

- 8.1 Вид на сомневање,
- 8.2 Индикатори на сомневање,
- 8.3 Опис на сомневање,
- 8.4 Вкупен износ на сомневање и
- 8.5 Датум на доставување на извештајот.

(2) Доколку има повеќе од едно физичко лице податоците од став (1) точка 2 од овој член се пополнуваат за секое лице поединечно.

(3) Доколку има повеќе од едно правно лице податоците од став (1) точка 3 од овој член се пополнуваат за секое лице поединечно.

(4) Доколку има повеќе од една сметка податоците од став (1) точка 4 од овој член се пополнуваат за секоја сметка поединечно.

(5) Податокот од став (1) точка 4 потточка 4.13 од овој член се пополнува согласно структурата од став (1) точки 2 или 3 од овој член.

(6) Податокот од став (1) точка 4 потточка 4.14 од овој член се пополнува согласно структурата од став (1) точка 2 на овој член и доколку има повеќе од едно лице се пополнуваат за секое лице поединечно.

(7) Доколку има повеќе од една картичка податоците од став (1) точка 5 од овој член се пополнуваат за секоја картичка поединечно.

(8) Податокот од став (1) точка 5 потточка 5.3 од овој член се пополнува согласно структурата од став (1) точки 2 или 3 на овој член.

(9) Доколку има повеќе од една трансакција податоците од став (1) точка 6 од овој член се пополнуваат за секоја трансакција поединечно.

(10) Податокот од став (1) точка 6 потточка 6.7 од овој член се пополнува согласно структурата од став (1) точка 2 на овој член.

(11) Податоците од став (1) точка 6 потточка 6.9 и 6.11 од овој член се пополнуваат согласно структурата од став (1) точки 2 или 3 на овој член.

(12) Податоците од став (1) точка 6 потточка 6.8 и 6.10 од овој член се пополнуваат согласно структурата од став (1) точка 4 на овој член.

(13) Доколку има повеќе од една активност податоците од став (1) точка 7 од овој член се пополнуваат за секоја активност поединечно.

(14) Податокот од став (1) точка 7 потточка 7.10 од овој член се пополнува согласно структурата од став (1) точки 2 или 3 на овој член.

(15) Податокот од став (1) точка 7 потточка 7.11 од овој член се пополнува согласно структурата од став (1) точки 4 или 5 на овој член.

(16) Сите субјекти ги пополнуваат податоците од став (1) точки 1, 2, 3, 7 и 8 од овој член, со исклучок на банките кои ги пополнуваат податоците од став (1) точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој член.

(17) Задолжителни полиња за пополнување од став (1) точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се сите полиња во кои се внесуваат податоци кои ги имаат или со кои располагаат субјектите.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на извештаите кои се доставуваат до Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/09).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.02-2754/1
17 февруари 2016 година Министер за финансии,
Скопје **Зоран Ставрски**, с.р.

936.

Врз основа на член 30 став (8) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/14, 192 /15 и 27/16), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ГОТОВИНСКА ТРАНСАКЦИЈА И ПОВРЗАНИ ГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ ВО ИЗНОС ОД 15.000 ЕВРА ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ИЛИ ПОВЕЌЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на извештајот за готовинска трансакција и поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе.

Член 2

(1) Извештајот за готовинска трансакција и поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе (во понатамошниот текст: извештајот) ги содржи следните податоци:

1. Податоци кои се однесуваат на субјектот кој го поднесува извештајот:
 - 1.1 Назив,
 - 1.2 Код,
 - 1.3 Број на трансакции и
 - 1.4 Датум на доставување;

- 2.Податоци за физичко лице:
 - 2.1 Име,
 - 2.2 Презиме,
 - 2.3 Датум на раѓање,
 - 2.4 Пол,
 - 2.5 ЕМБГ,
 - 2.6 Националност,
 - 2.7 Резидент (да/не),

- 2.8 Телефонски број,
- 2.9 Мобилен телефон,
- 2.10 Е-пошта,
- 2.11 Живеалиште / Престојувалиште,
 - 2.11.1 Адреса,
 - 2.11.2 Поштенски код,
 - 2.11.3 Град,
 - 2.11.4 Држава,
 - 2.11.5 Земја,
- 2.12 Број на лична карта,
- 2.13 Издадена од,
- 2.14 Број на пасош и
- 2.15 Издаден од ;

3. Податоци за правно лице:

- 3.1 Назив,
- 3.2 Резидент (да/не),
- 3.3 ЕДБ,
- 3.4 ЕМБС,
- 3.5 Идентификациски број (се пополнува за нерезиденти и се однесува на број кој што го идентификува правното лице во регистарот на матичната држава),

3.6 Друг релевантен број (се пополнува за нерезиденти),

- 3.7 Телефонски број,
- 3.8 Број на факс,
- 3.9 Седиште,
 - 3.9.1 Адреса,
 - 3.9.2 Поштенски код,
 - 3.9.3 Град,
 - 3.9.4 Држава и
 - 3.9.5 Земја;

4. Податоци за трансакцијата:

- 4.1 Идентификациски број на трансакцијата,
- 4.2 Шифра на плаќање,
- 4.3 Вид на трансакција,
- 4.4 Опис на трансакција,
- 4.5 Тип на активност,
 - 4.5.1 во свое име или
 - 4.5.2 во туѓо име
 - 4.5.3 за своја сметка или
 - 4.5.4 за туѓа сметка
- 4.6 Датум на трансакција,
- 4.7 Код на Експозитура/Филијала,
- 4.8 Лице кое ја врши трансакцијата,
- 4.9 Сметка од која се врши трансакцијата,
- 4.10 Сопственик на сметка од која се врши трансакцијата,
- 4.11 Сметка кон која се врши трансакцијата,
- 4.12 Сопственик на сметка кон која се врши трансакцијата,
- 4.13 Валута на трансакцијата и
- 4.14 Износ на трансакцијата.

(2) Податокот од став (1) точка 4 потточка 4.8 од овој член се внесува согласно структурата од став (1) точка 2 од овој член.

(3) Податоците од став (1) точка 4 потточка 4.10 и 4.12 од овој член се внесуваат согласно структурата од став (1) точка 2 или точка 3 од овој член.

(4) За поврзаните готовински трансакции од став (1) точки 2, 3 и 4 од овој член се пополнува онолку пати колку што се вклучени лица или трансакции.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-2755/1
17 февруари 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

937.

Врз основа на член 32 став (5) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/14, 192 /15 и 27/16), министерот за финансии, до-несе

П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ КОИ НО- ТАРИТЕ, БАНКИТЕ, ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУШ- ТВА КОИ ВРШАТ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ И ПРАВНИТЕ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЧИ- ЈА ДЕЈНОСТ Е КУПОПРОДАЖБА НА ВОЗИЛА ГИ ДОСТАВУВААТ ДО УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИ- СКО РАЗУЗНАВАЊЕ И НАЧИНОТ НА НИВНО ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на податоците кои нотарите, банките, осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот и правните и физички лица чија дејност е купопродажба на возила ги доставуваат до Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата) и начинот на нивно електронско доставување.

Член 2

Нотарите, банките, осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот и правните и физичките лица чија дејност е купопродажба на возила собраниите податоци ги доставуваат како извештај.

Член 3

(1) Извештајот кој го доставуваат нотарите, ги содржи следните податоци:

1) Податоци кои се однесуваат на нотарот: име; презиме; работна позиција; адреса; број на телефон; електронска пошта; назив на субјект; единствен матичен број на субјектот (во понатамошниот текст: ЕМБС) и единствен даночен број (во понатамошниот текст: ЕДБ);

2) Податоци кои се однесуваат на клиентот:
- вид на клиентот; физичко лице: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;
- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса;

- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и адреса;

- нерезидент; назив; идентификациски број и адреса;

- лице кое го застапува клиентот: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;

- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса;

- својство на клиентот и

3) Податоци за содржината на извештајот: вид на извештај (одбери); идентификациски број; датум; вредност и опис.

(2) Податоците од став (1) точка 2) на овој член, се внесуваат за сите инволвирани страни во нотарските акти, потврдените приватни исправи и заверените потписи на договори со кои се стекнува имот во вредност од 15.000 евра или повеќе, во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот кога се составени нотарските акти, потврдени приватните исправи и заверени потписите, наведени во договорот.

Член 4

(1) Извештајот кој го доставуваат банките за исплатените кредити во вредност од 15.000 евра или повеќе, во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот кога кредитот е исплатен, ги содржи следните податоци:

1) Податоци кои се однесуваат на клиентот:

- вид на клиентот; физичко лице: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;

- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса ;

- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и адреса;

- нерезидент; назив; идентификациски број и адреса;

- својство на клиентот (кредитобарател, кокредитобарател, жирант и др.);

- лице кое го застапува клиентот: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;

- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса и

2) Податоци за активност: идентификациски број (кредит ID); датум на одобрување; износ на кредитот; датум на исплата; исплатен износ; опис на кредитот; обезбедување на кредитот (опис и вредност на обезбедувањето); вкупна вредност на обезбедувањето и дата на отплата (дата на доспевање на кредитот).

(2) Податоците од став (1) точка 1) на овој член, се внесуваат за сите инволвирани страни кои се јавуваат во својство на клиент во постапката за одобрување на кредити во вредност од 15.000 евра или повеќе, во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот кога кредитот е исплатен.

(3) Извештајот кој го доставуваат банките за трансакции кај кои како основ се јавува позајмица, ги содржи следните податоци:

1) Кога основот на трансакција е давање на позајмица:

- број на сметка од која е извршена уплата на позајмиците;

- име и презиме/назив на сопственикот на сметката;
- ЕМБГ/ЕДБ;

- број на сметка на која е извршена уплата на позајмицата;

- име и презиме/назив на сопственикот на сметката;
- ЕМБГ/ЕДБ;

- вкупен износ на дадени позајмици на месечно ниво;

- вкупен износ на вратени позајмици на месечно ниво;

- разлика во вкупниот износ од дадени и вратени позајмици на месечно ниво и

2) Кога основот на трансакцијата е примање на позајмица:

- број на сметка на која се примени позајмиците;

- име и презиме/назив на сопственикот на сметката;
- ЕМБГ/ЕДБ;

- број на сметка од која е извршена уплатата на позајмиците;

- вкупен износ на примени позајмици на месечно ниво;

- вкупен износ на вратени позајмици на месечно ниво и

- разлика во вкупниот износ од примени и вратени позајмици на месечно ниво.

Член 5

(1) Извештајот кој го доставуваат осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот, ги содржи следните податоци:

1) Податоци кои се однесуваат на осигурителното друштво кое врши работа на осигурување на живот: име; презиме; работна позиција; адреса; број на телефон; електронска пошта; субјект; ЕМБС и ЕДБ;

2) Податоци кои се однесуваат на клиентот:

- вид на клиентот; физичко лице: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;

- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса;

- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и адреса;

- нерезидент; назив; идентификациски број и адреса;

- лице кое го застапува клиентот: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;

- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса;

- својство на клиентот и

3) Податоци за содржината на извештајот: идентификациски број (полиса ID); датум на склучување на полисата; датум на истекување на полисата; износ на осигурителната полиса и вид на животно осигурување.

(2) Податоците од став (1) точка 2) на овој член, се внесуваат за сите инволвираны клиенти во постапката за склучување на полиси за животно осигурување во вредност од 15.000 евра или повеќе, во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот кога е склучена полисата за осигурување.

Член 6

Извештајот кој го доставуваат правните и физичките лица чија дејност е купопродажба на возила, ги содржи следните податоци:

1) Податоци кои се однесуваат на правното, односно физичкото лице чија дејност е купопродажба на возила: име; презиме; работна позиција; адреса; број на телефон; електронска пошта; субјект; ЕМБС и ЕДБ;

2) Податоци кои се однесуваат на клиентот:

- вид на клиентот; физичко лице: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;

- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса;

- правно лице: резидент; назив; ЕМБС; ЕДБ и адреса;

- нерезидент; назив; идентификациски број и адреса;

- лице кое го застапува клиентот: резидент; име; презиме; ЕМБГ и адреса;

- нерезидент; име; презиме; број на пасош и адреса;

- својство на клиентот и

3) Податоци за извештајот: идентификациски број на договорот; датум на склучување на купопродажниот договор; вредност на купопродажниот договор; валута (одбери); вид на возило; марка на возило и тип на возило.

Член 7

(1) Извештаите од членовите 3, 4, 5 и 6 од овој правилник, субјектите од член 2 од овој правилник ги доставуваат електронски до Управата, преку веб порталот за доставување на извештаи на Управата.

(2) Пристапот до извештаите за внесување на податоците се овозможува преку корисничко име и лозинка, издадени од страна на Управата.

(3) Од страна на Управата може да се изврши промена на доделените кориснички имиња и лозинки, за што навремено се известуваат субјектите од член 2 од овој правилник.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината и формата на податоците кои субјектите ги доставуваат до Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и начинот на нивно електронско доставување („Службен весник на Република Македонија” бр.140/10).

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.02-2756/1

17 февруари 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

СОБРАНИЕ НА ЗАМП

938.

Врз основа на членовите 132 ст.2 и 144 ст.4 и 5 од Законот за авторското право и сродните права на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.115/10, 140/10, 51/11, 147/13, 154/15 и 27/16), како и членовите 13, 24 и 48 од Статутот на Здружението за заштита на авторски музички права (во понатамошниот текст ЗАМП), Собранието на ЗАМП на седницата одржана на ден 24.2.2016 година донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА АВТОРСКИТЕ
НАДОМЕСТОЦИ

Член 1

Членот 37 се менува и гласи:

Средствата на организацијата остварени од камати на вложени средства во банка и други приходи, во износ од 30% се распределуваат меѓу авторите, сразмерно на исплатата на надоместокот кои тие го оствариле согласно со податоците за користени дела од членот 135 став (1) од ЗАПСП, а во износ од 70% се распределуваат меѓу авторите, во согласност со податоците за користени дела од системот за електронска евиденција, односно во согласност со податоците од член 135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП.

Средствата кои организацијата ги прибира од корисниците, а се пресметуваат во пашални износи и средствата кои организацијата ги прибира од кабелско реемитување авторски дела, се распределуваат меѓу авторите сразмерно на исплатата на надоместокот кои тие го оствариле во согласност со податоците за користени дела од системот за електронска евиденција односно во согласност со со податоците од член 135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП.

Член 2

Овој Правилник за измени и дополнување на Правилникот за распределба на авторските надоместоци ќе се применува почнувајќи со распределбата на авторските надоместоци за 2015 година, што ќе биде утврдена со општата пресметка во 2016 година.

Член 3

Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за распределба на авторските надоместоци по неговото донесување согласно ЗАПСП и Статутот на ЗАМП се објавува во „Сл. весник на Република Македонија“.

Правилникот за измени и дополнување на Правилникот за распределба на авторските надоместоци влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето.

Бр. 56-1-0201
25 февруари 2016 година
Скопје

Собрание на ЗАМП
Претседател,
проф. Живоин Глишиќ, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016036